

Србите не ни ја признаваат Македонската православна црква, Бугарите ни бараат дел од моштите на Св. Кирил, Грците не ни го признаваат името, Албанците бараат независност на Косово, некој се осмелува да зборува за поделба на Македонија...

јата, се обиде да ни ја земе словенската писменост. Имено, покрај традиционалното двојно чувствување на словенската писменост од страна на Македонија и Бугарија, годинава во Рим бугарската делегација излезе со контроверзно барање дел од мош-

знаме. И грчките бизнисмени, охрабрани од она што го гледаат во Тетово, Гостивар и во другите населени места од северозападна Македонија, каде што се веат албанските знамиња, почнаа на своите објекти и канцеларии во Битола да ги виорат грчките

НÈ САРДИСАА СО ИМЕ, ЦРКВА, ЗНАМЕ, КИРИЛОВИ МОШТИ

■ Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Македонија од сите страни сардисана. Токму вака можеме да ја почнеме приказната за сè она што во овие моменти ѝ се случува на нашата држава. Иако тоа не е нешто ново, сепак деновиве добива во интензитет. Повторно, по кој знае кој пат, соседите се обидуваат да ни ја негираат државата и нацијата, при што водат исклучително активна антимакедонска кампања. Едните не ни го признаваат името, другите не ни го признаваат автокефалниот статус на Македонската православна црква, од трета страна ни се воведуваат царини, четврти се обидуваат да го положат правото на моштите на Св. Кирил. Освен тоа, постои и стравување дека независноста на Косово може да влијае и на безбедносната состојба на државата. Пред некое време се спомнуваше одржување Балканска конференција за прекројувањето на границите на државите кои постојат на Балканот.

А скопското обвинителство го отвори предметот за случајот "Поделба на Македонија" и ќе ги истражува изјавите од интервјуто на лидерот на ДПА, Арбен Џафери, во кое зборува за плановите со поранешниот премиер Љубчо Георгиевски а се однесуваат на поделба на државата...

Македонските граѓани, оние кои се наоѓаат во зем-

јава, но и нашите луѓе ширум светот, се прашуваат каде сè води ова и каде е политичката и економската иднина на Република Македонија. Има ли воопшто во оваа држава луѓе кои ќе се спротивстават на ваквата негаторска политика?

НЕГАЦИЈА

Актот на Српската црква, која потпиша признавање на т.н. охридска архиепископија на Зоран Вранишковски, нема никаква важност за МПЦ. Но, факт е дека ако СПЦ не ни ја признава Црквата, не ни ја признава ниту нацијата. Всушност, обидите да се негира постоењето на македонскиот народ, на националниот и културниот идентитет по сите форми и содржини, вклучувајќи го и негирањето на МПЦ, како што изјави и претседателот Бранко Црвенковски, никогаш не престанале. Меѓутоа, она што е факт е дека со текот на времето тие стануваат сè понефикасни и со однапред предвидени епиплози, осудени на неуспех.

Она што сега е потребно и на што предупредуваат теолозите е македонското свештенство да е меѓу верниците, со што би се отстранила секаква можност да дојде до раскол.

Бугарија, за која важи она дека ни ја признава државата, а не ни ја признава наци-



ДАЛИ НЕЗАВИСНОСТА НА КОСОВО КЕ ЈА ДЕСТАБИЛИЗИРА МАКЕДОНИЈА?

тите на Свети Кирил да се префрлат во Бугарија. За време на средбата со папата Бенедикт XVI бугарскиот претседател Георги Прванов од него побарал дел од останките на таткото на бугарскиот алфавет, како што го нарекуваат бугарските медиуми, да бидат транспортирани кај нашиот источен сосед.

Деновиве се актуелизира и проблемот со употребата на знамињата, а во Владата помина Законот за симболите на заедниците. Доколку овој Закон се усвои во Собранието, знамето на албанската заедница, ќе може да се употребува во општините, таму каде што Албанците се повеќе од 50 проценти. Тоа се 17 општини, меѓу кои, Тетово, Гостивар, Струга, Чаир, Арачиново.

Но, проблемот не е само со употребата на албанското



ГЕОРГИ ПРВАНОВ ПОБАРА ДЕЛ ОД МОШТИТЕ НА Св. КИРИЛ

знамиња. Револтираните битолчани потенцираат дека поради тоа странците кои одат и се враќаат од Грција мислат дека тоа е грчка, а не македонска територија, оти е оддалечена само 10 километри од македонско-грчката граница. Ова е доказ дека Грците не само што се обидуваат да не прекрстат туку јасно демонстрираат дека во оваа земја можат да прават што сакаат. Нормално, по сè

Албанците треба да им се одговори на нивниот мајчин јазик, а дополнително и на македонски. Македонските лингвисти предупредуваат дека ќе има реакции во испишувањето на оригиналните македонски имиња на урбаните места преведени на албански јазик. Нормално, граѓаните стравуваат дали Грците можеби нема да го следат и овој пример.



ГРЦИЈА НЕ НИ ГО ПРИЗНАВА ИМЕТО

ова си го поставуваме прашањето на што би личела Македонија ако секој по своја желба почне да истакнува знамиња од други држави.

По симболите, коалиционите партнери СДСМ и ДУИ по летните одмори ќе се зафатат да ја решаваат и последната рамковна обврска - законот за јазиците. Според Рамковниот договор, јазикот на етничките заедници со најмалку 20 отсто од населението е службен, тој може да се употребува за да се комуницира со подрачните единици на министерствата. Од таму, на секоја претставка на

ЗАГЛАВЕНОСТ

Македонија се заглави и во проблемот со Косово. Познато во јавноста како "Танушевци", е најпроблематичната точка која ја забавува демаркацијата на граничната линија со нашиот северен сосед. Всушност, во 2001 година Танушевци беше фитилот кој ја запали воената криза во Македонија. Сè уште не е јасно дали прашањето за границата ќе биде решено пред утврдувањето на статусот на Покраината, бидејќи УНМИК веќе два пати досега го менува својот став. Имено,

само два дена откако администраторот на Косово, Јесен Петерсен, во Скопје изјави дека прашањето за границата ќе биде решено пред утврдувањето на статусот на Покраината, УНМИК излезе со изјава дека е невозможно ова прашање да се реши така како што најави Петерсен. Според УНМИК, Петерсен само сакал да каже дека границата не треба да биде пречка за решавање на статусот на Косово. И пред дваесеттина дена од УНМИК порачаа дека обележувањето на границата нема да се случи пред почетокот на разговорите за Косово. Петерсен не убедуваше и дека мерките кои ги воведува УНМИК за граничниот режим не претставуваат визи.

Тој тврди - нема да се плаќа, нема посебни печати, нема формулари, сè што ви треба е пасош. Биле тоа визи или не, а Бучковски најави реципроцитет. Кога УНМИК ќе ги воведат мерките, веднаш тоа ќе го стори и Македонија.

Од друга страна, пак, различни коментари во Маке-

нија треба да ги решава своите проблеми, бидејќи земјата остана стабилна по минатогодишните мартовски насилиства и тие не се прелеаја овде", изјави во интервју за Радио Слободна Европа, специјалниот претставник на ЕУ во Македонија, Мајкл Салин.

Во врска со проблемот со Грција околу името Салин смета дека за двете страни е корисно да се најде решение и затоа тие ги поддржуваат разговорите во рамките на Обединетите нации.

"Но, не велам дека тоа е услов за членство во Европската унија, туку само дека изнаоѓањето решение ќе биде од помош", изјави специјалниот претставник на ЕУ во Македонија, Мајкл Салин.

Комесарот за проширување на Европската унија, Оли Рен, го храбри македонскиот премиер да не се откажува од напорите за приближување до Европската унија.

"Европскиот Устав ја плати цената на економската рецесија во некои држави и се покажа дека процесот на интеграција или ќе се забави



КАДЕ ТРЕБА ДА МИНУВА ГРАНИЦАТА, ТАНУШЕВЦИ



СРПСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА НЕ ЈА ПРИЗНАВА МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА

донија предизвика француското и холандското "не" за европскиот Устав. Постојат и сурови прогнози дека тоа ќе го запре проширувањето на ЕУ.

"Мојата прогноза за Македонија генерално е оптимистичка, иако динамиката на постигнување на европските стандарди не е егзактна наука и не е лесно да се предвиди што и кога треба да се направи. Никој не знае како ќе резултираат работите на Косово, но Македо-

или нема да продолжи со истата динамика сè додека земјите не се справат со економските проблеми", предупреди вицепремиерката Радмила Шекеринска.

Според неа, Македонија треба да биде внимателна и да биде подготвена на фактот дека внатрешните состојби во Европската унија ќе имаат влијание на интеграцијата.

Сепак, по сè ова си го поставуваме прашањето има ли излез за Македонија?